

Практикувајќи континуирано вложување во своите вработени, професионализација на сите процеси и воведување високи стандарди во своето работење, ги поместуваме границите на регионалниот пазар. Доколку имате желба да бидете дел од компанија со големо искуство која го разбира значењето на човечкиот капитал и се грижи за развојот на сопствените човечки ресурси и нивно натамошно усовршување и унапредување, Ве молиме внимателно проследете ја следната информација:

КОЛА ДООЕЛ Скопје го објавува следното слободно работно место:

СУПЕРВИЗОР


1(еден) извршител на определено време од 6 (шест) месеци со можност за продолжување

Услови за вршење на работата:


- CCC/BCC;
- Работно искуство минимум 3 (три) години во областа;
- Одлично познавање на MS Office (word, excel);
- Возачка дозвола Б категорија;

Краток опис на работните обврски:

- Следење на дневни рути на комерцијалистите за кои е одговорен;
- Следење и изготвување извештаи за реонот за кој што е одговорен;
- Задавање месечни цели и следење на нивното исполнување;
- Контролирање на продажните објекти за кои е одговорен;



организациски
способности



лидерски
способности



комуникациски
вештини



способност за
индивидуална и
тимска работа

Работното време трае 5 работни дена односно 40 часа неделно од понеделник до петок. Од понеделник до петок започнува во 08:00 часот, а завршува во 16:00 часот.

Основната нето плата изнесува 26.000,00 денари плус дел од плата за работна успешност. Вашата кратка биографија испратете ја на следната електронска пошта: hr@kola.com.mk или доставете ги на Ул.Качанички пат во рок од 5 работни дена од бр.254 од 11.02.2020 година до 15.02.2020 година. со задолжителна назнака **Супервизор**.

Изборот за соодветен кандидат ќе се врши во рок од: Доколку се пријавиле до 200 кандидати за работното место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот за пријавување. Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

Лице за контакт: Маја Смилевска